

Државната комисија за жалби по јавни набавки врз основа на член 130 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот „ЗЛАТАН 2000 Советка и др“ ДОО Скопје изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда од 01.11.2021 година, донесена по Оглас за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр. 17494/2021 за набавка на стоки - Набавка на работни обувки на договорниот орган Јавна установа општинска детска градинка Пролет - Карпош врз основа на 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4), (5) и (6) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019 и „Службен весник на Република С. Македонија бр. 87/2021), на 50^{-та} Седница одржана на ден 17.11.2021 година донесе:

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата на жалителот „ЗЛАТАН 2000 Советка и др“ ДОО Скопје изјавена против Одлуката за избор на најповолна понуда од 01.11.2021 година, донесена по Оглас за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр. 17494/2021 за набавка на стоки - Набавка на работни обувки на договорниот орган Јавна установа општинска детска градинка Пролет - Карпош, **СЕ ОТФРЛА ПОРАДИ НЕУРЕДНОСТ.**

2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно по извршената достава.**

3. Сите странки се должни да ја почитуваат и да ја спроведат конечната одлука на Државната комисија.

Образложение

Договорниот орган, спровел постапка за јавна набавка со Оглас за јавна набавка со поедноставена отворена постапка бр. 17494/2021 за набавка на стоки - Набавка на работни обувки, по што била донесена Одлуката за избор на најповолна понуда од 01.11.2021 година.

Незадоволен од Одлуката за избор на најповолна понуда од 01.11.2021 година жалба до Државната комисија за жалби по јавни набавки поднесе економскиот оператор „ЗЛАТАН 2000 Советка и др“ ДОО Скопје.

Постапувајќи по изјавената жалба, Државната комисија за жалби по јавни набавки изврши увид во досието на постапката на Електронскиот систем за јавни набавки и врз основа на член 160 став (1) точка 2 и став (2), (3), (4), (5) и (6) од Законот за јавните набавки најде:

Жалбата е неуредна.

Државната комисија за жалби по јавни набавки разгледувајќи ја жалбата, утврди дека истата е неуредна.

Државната комисија при извршениот увид на целокупната доставена документација од спроведената постапка, утврди дека целокупната постапка се водела преку ЕСЈН на Бирото за јавни набавки, односно огласот бил објавен на 08.10.2021 година, па согласно тоа, постапката е водена согласно Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019 и „Службен весник на Република С. Македонија бр. 87/2021).

Жалителот жалбата ја поднел во електронска форма преку ЕСЈН на Бирото за јавните набавки, истовремено до Државната комисија и до договорниот орган согласно член 142 став (1) од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019 и „Службен весник на Република С. Македонија бр. 87/2021), но истата не ја потпишал со електронски потпис, не почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019 и „Службен весник на Република С. Македонија бр. 87/2021) и Правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки (Службен весник на Република Македонија бр.24/2019).

Согласно член 142 став (1) од Законот за јавните набавки: „(1) Жалбата се изјавува до Државната комисија во електронска форма, а се доставува истовремено до Државната комисија и договорниот орган преку ЕСЈН.“

Согласно член 9 став (1) од Правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки: Во постапките водени со користење на електронски средства преку ЕСЈН, се употребува квалификуван сертификат за електронски потпис согласно прописите за електронски потпис.

Согласно член 11 став (1) алинеја 12 од Правилникот за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки: Регистрираниот економски оператор го користи ЕСЈН за преземање на следните дејствија: - доставување на жалба.

Согласно член 160 став (1) точка 2 од Законот за јавните набавки: „(1) Државната комисија во жалбената постапка може да: 2. ја отфрли жалбата поради ненадлежност, недозволеност, неуредност, ненавременост, непостоење правен интерес и поради тоа што е изјавена од неовластено лице;“.

Од причини што Државната комисија утврди дека изјавената жалба е неуредна, не се впушти во оценување на фактичката состојба и примената на материјалното право.

Од причини погоре изложени, се донесе Решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Согласно член 170 од Законот за јавните набавки и член 26 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр.09-1115/9

17.11.2021 год.

С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Кирил Каранфилов**

Доставено до:

- Архива,

- „ЗЛАТАН 2000 Советка и др“ ДОО Скопје

- Јавна установа општинска детска градинка Пролет – Карпош